



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 27 април 1966
Скопје
Број 12 Год. XXII

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

44.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧЕЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за начелата на организацијата на општинските органи на управата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 април 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 19 април 1966 година.

У. бр. 9/66

16 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАЧЕЛАТА НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОПШТИНСКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат начелата на организацијата на општинските органи на управата, и се определуваат видовите и условите за нивното основање

Член 2

Организацијата на општинските органи на управата (органи на управата) ја утврдуваат општинските собранија со статутот на општината, во согласност со овој закон.

Член 3

Органите на управата се основаат така што да се обезбедат услови за законите, ефикасно и економично извршување на задачите од делокругот на управата, правилно раководење од страна на старешините на органите на управата и полна запосленост на работниците, имајќи го предвид видот и обемот на работите во одделни гранки односно области и бројот на работниците и нивната стручна спрема потребна за извршување на тие работи.

Во еден орган на управата се вршат, по правило, работи од две или повеќе сродни гранки односно области до колку обемот на работите и бројот на работниците потребен за нивното вршење не изискува основање на одделен орган на управата за соодветната гранка односно област.

Член 4

Органите на управата се основаат и нивната внатрешна организација и систематизација на работните места се утврдуваат во согласност со условите и потребите на општината.

Со предлогот за основање на нов орган на управата се поднесува претсметка за средствата потребни за основањето и работата на тој орган, како и податоци за неговата внатрешна организација и систематизација на работните места.

Според одредбите од претходните ставови ќе се постапи и при соединување односно разделување на постојни органи на управата и применување на нивниот делокруг.

Член 5

Две или повеќе општини можат спогодбено да основаат заеднички органи на управата или служби, ако со тоа се создаваат поповолни услови за вршење работите од делокругот на тие органи односно служби и се обезбедува нивно поефикасно и поекономично извршување.

Член 6

Основанието на органите односно службите од претходниот став се врши со одделен акт на општинските собранија, а меѓусебните односи на општините се уредуваат со договор, во смисла на член 102 и 103 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ број 31/64).

Член 7

Органите на управата во рамките на својот делокруг и овластување, соработуваат меѓусебно по прашања од заеднички интерес.

Органите на управата едни на други да доставуваат податоци, известувања и мислења потребни за вршење работите од нивниот делокруг, до колку располагаат со нив во вршењето на своите редовни работи.

Член 8

При подготвувањето на нацрти на прописи и други општи акти органите на управата прибавуваат мислења од заинтересираните општински органи, општествено-политичките, работни и други самоуправни организации и здруженија.

Член 9

Одредбите на глава I, на точка 3 од глава II и глава IV и V од Законот за републичката управа ќе се применуваат како општи начела за органите на управата на општината, доколку со овој закон не е определено поинаку.

II. ВИДОВИ НА ОРГАНИ НА УПРАВАТА И УСЛОВИ ЗА НИВНОТО ОБРАЗУВАЊЕ

Член 9

Општинското собрание може да ги образува следните органи на управата: одделение, отсек, биро, уред, дирекција, завод, комисија и месна канцеларија.

Во општините со помал обем на работа на управата може да се образува секретаријат како единствен орган на управата.

Во општините од претходниот став, покрај секретаријатот се образуваат и други органи на управата кога е тоа определено со закон.

Член 10

Одделение се основа за една или повеќе гранки на управата за решавање во управни работи, вршење инспекциски работи и преземање управни мерки, како и за вршење стручно-аналитички односно стручни работи.

Одделение може да се основа и само за решавање во управни работи, односно за вршење инспекциски работи или за вршење на стручно-аналитички односно стручни работи.

Член 11

Отсек може да се основа под условите предвидени за основање одделение, ако поради обемот на работата нема основ за образување на одделение.

Член 12

Завод се основа за стручно и аналитичко проучување и обработка на прашања од определена гранка односно област.

Член 13

Биро и уред се основаат за вршење стручни работи.

Член 14

Заводите, бироите и уредите можат да вршат и управни работи што се поврзани со извршувањето на работите од нивниот делокруг.

Член 15

Дирекција се основа за вршење на определени управни и со нив поврзани стопански работи, кога нивното вршење изискува посебно организирана служба и самостојност.

Член 16

Комисија се основа за вршење на определени управни работи што се од интерес за два или повеќе органи или што спаѓаат во делокруг на одделни органи на управата, а по својата природа изискуваат колективно решавање.

Стручните и административните работи за потребите на комисијата, како и за извршување на нејзините заклучоци ги обезбедува органот на управата во чиј делокруг во поголем дел спаѓаат работите од надлежноста на комисијата, односно соодветната служба во секретаријатот како единствен орган на управата.

Член 17

Со цел вршењето на одделни управни служби да се доближи до населението, во одделни населени места и населби може да се образува месна канцеларија.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Општинските собранија ќе ја усогласат организацијата на општинските органи на управата со одредбите на овој закон најдоцна до 31 декември 1966 година.

Член 19

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за организацијата на управата на народните одбори („Службен весник на НРМ“, бр. 34/59).

Член 20

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

45.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАДЛЕЖНОСТА НА ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Се прогласува Законот за организацијата и надлежноста на органите на инспекцијата на трудот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 април 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 19 април 1966 година.

У. бр. 8/66

16 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И НАДЛЕЖНОСТА НА ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

I ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Работите на инспекцијата на трудот во Републиката ги вршат општинските органи на управата надлежни за работите на инспекцијата на трудот (општински органи на инспекцијата на трудот) и Републичкиот инспекторат за труд.

За вршење работите од надлежноста на инспекцијата на трудот две или повеќе општини можат да основат заеднички орган на инспекцијата на трудот.

Член 2

Општинските органи на инспекцијата на трудот ги вршат сите работи на инспекцијата на трудот доколку со Основниот закон за заштита при работата (основен закон), со овој или друг закон не е поинаку определено.

II ОРГАНИЗАЦИЈА

Член 3

Бројот на инспекторите во општинските органи на инспекцијата на трудот ја утврдуваат општинските собранија во зависност особено од големината на подрачјето на општината, бројот на работните организации и бројот на работниците запослени во нив.

Член 4

За инспектор на трудот во општинските органи на инспекцијата на трудот може да се назначи лице што има соодветна висока или виша стручна подготовка и најмалку две години работен стаж во струката. По исклучок за инспектор може да се назначи и лице што има соодветна средна стручна подготовка и најмалку четири години работен стаж во струката.

Стручната подготовка на инспекторите на трудот во општинските собранија, треба да одговара на стопанските дејности што претежно се обавуваат на подрачјето на кое вршат надзор.

Член 5

За инспектор на трудот во Републичкиот инспекторат за труд може да се назначи лице што има соодветна висока или виша стручна спрема и најмалку четири години работен стаж во струката.

Републичкиот секретар за труд ќе пропише која стручна подготовка се смета за соодветна во смисла на претходниот став.

III НАДЛЕЖНОСТ

Член 6

Републичкиот инспекторат за труд ги врши следните работи:

- надзор над работата на општинските органи на инспекцијата за труд;
- подготвува прописи за заштита при работата;
- ја следи и проучува состојбата на заштитата при работата и организира акции за отстранување на недостатоците во областа на заштитата при работата во работните организации;
- поднесува извештаи и информации до Извршниот совет и Собранието на СР Македонија за состојбата на заштитата при работата во Републиката;
- врши и други работи што му се ставени во надлежност со овој закон и други прописи.

Член 7

Републичкиот инспекторат за труд врши непосреден надзор во работните организации за изградба на мостови и тунели, од црната и обоената металургија, од железничкиот сообраќај, езерскиот и воздушниот сообраќај, како и од хемиската индустрија чиј технолошки процес може да предизвика експлозија или штетни гасови по животот и здравјето на работниците.

Член 8

Републичкиот инспекторат за труд решава по жалбите против решенијата што во прв степен ги донесуваат општинските органи на инспекцијата на трудот.

Републичкиот секретар за труд решава по жалбите против решенијата што во прв степен ги донесува Републичкиот инспекторат за труд.

IV ДОЛЖНОСТИ И ОВЛАСТУВАЊА

Член 9

Органите на инспекцијата се должни, најмалку еднаш годишно, да извршат преглед во сите стопански и други работни организации и кај приватните работодаатели.

Извршувањето на прегледите од претходниот став се утврдува со програма за работа на органот на инспекцијата.

Член 10

Општинскиот орган на инспекцијата на трудот е должен најмалку еднаш годишно да му поднесе на општинското собрание извештај за состојбата на заштитата при работата и за активоста на службите за заштита при работата во работните организации од подрачјето на општината.

Извештајот од претходниот став за територијата на Републиката, Републичкиот инспекторат за труд му го поднесува на Собранието на СРМ и Извршниот совет.

V МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ И ОДНОСИ СО ДРУГИ ОРГАНИ

Член 11

Републичкиот инспекторат за труд е должен најмалку еднаш годишно да изврши надзор над работата на општинските органи на инспекцијата на трудот во врска со спроведувањето на прописите за заштита при работата, и за најдената состојба, да поднесе писмен извештај до општинското собрание.

Ако Републичкиот инспекторат за труд при вршењето на надзорот од претходниот став установи дека во работата на општинскиот орган на инспекцијата на трудот постојат битни недостатоци, ќе му даде инструкција за вршење на тие работи.

Член 12

Ако Републичкиот инспекторат за труд при вршењето на надзорот од претходниот член установи дека општинскиот орган на инспекцијата на трудот не ги врши работите од својата надлежност должен е за тоа да го извести општинското собрание.

Републичкиот инспекторат за труд, може да изврши секоја инспекциска работа од надлежност на општинскиот орган на инспекцијата на трудот ако овој орган не ја изврши, а особено доколку поради нејзиното одлагање би настапила опасност по животот и здравјето на работниците, и тоа на товар на органот што бил должен да ја изврши таа работа.

Член 13

Републичкиот инспекторат за труд, може со надоместување на трошоците, на општински орган на инспекцијата на трудот да му довери извршување на одделна работа од својата надлежност.

Општинскиот орган на инспекцијата на трудот е должен да постапи по барањето од претходниот став и при тоа да се придржува кон добиените упат-

ства од Републичкиот инспекторат за труд, како и по извршувањето на работата да му поднесе извештај.

Член 14

Републичкиот инспекторат за труд може да бара од општинските органи на инспекцијата на трудот извештај и информации во врска со нивната работа.

Член 15

Републичкиот инспекторат за труд може да поднесе барање за покренување на прекршна односно кривична постапка, ако тоа не го сторил надлежниот општински инспектор.

VI ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Се овластува републичкиот секретар за труд:

1. да ја пропише постапката за давање стручна оценка односно за издавање атест во смисла на член 54 од Основниот закон;
2. да ги определи поблиску начинот и постапката за обучување на лицата при стапувањето на работа и во текот на работа а во смисла на член 66, став 2 од Основниот закон;
3. да ги определи стручните установи што се овластуваат за издавање на исправи за стручни наоди (сертификати) во смисла на член 87 од Основниот закон;
4. да го пропише образецот на потврдата за наплатување парична казна на самото место во смисла на член 121 од Основниот закон.

Се овластува републичкиот секретар за труд, во согласност со републичкиот секретар за народно здравје и социјална политика, да ги пропише начинот и постапката за вршење претходни и периодични лекарски и други прегледи во смисла на член 49 став 2 од Основниот закон.

Член 17

Затечените инспектори на трудот кои не ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на него, можат да останат на работно место инспектор до 31. XII. 1966 година.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

46.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ ШТО ЌЕ ВРШАТ ОДДЕЛНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Се прогласува Законот за определување на органи што ќе вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај.

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 април 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 19 април 1966 година.

У. бр. 11

16 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОРГАНИ ШТО ЌЕ ВРШАТ ОДДЕЛНИ РАБОТИ ОД ОБЛАСТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

I Органи на инспекција во железничкиот сообраќај

Член 1

Работите на инспекцијата во железничкиот сообраќај на територијата на Социјалистичка Република Македонија ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Работите од претходниот став опфаќаат вршење на надзор над извршувањето на одредбите на Основниот закон за изградба на железниците, за сообраќајот и безбедноста на железниците (Основен закон — „Службен лист на СФРЈ“ бр. 9/65) и прописите донесени врз основа на него.

Член 2

Работите на инспекцијата од делокругот на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија ги вршат инспектори за железнички сообраќај (инспектори).

За инспектор може да се назначи лице кое има завршено високо образование од соодветна струка, најмалку 5 години работен стаж во неа и положен стручен испит или соодветна виша стручна подготовка најмалку 10 години работен стаж во струката и положен стручен испит.

За извршување на определени задачи од областа на инспекцијата во железничкиот сообраќај што бараат посебна стручност, Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија може да овласти лица од други органи и организации, што ги исполнуваат условите од претходниот став.

Лицата од претходниот став имаат права и должности на инспектор.

Републичкиот секретар за индустрија и трговија поблиско ќе утврди која школска односно стручна подготовка се смета за соодветна и посебните услови што треба да ги исполнуваат инспекторите.

Член 3

Против решението на инспекторот може да се изјави жалба до Извршниот совет.

II Органи за вршење на одделни други работи

Член 4

Железничкото транспортно претпријатие со претходна согласност на Извршниот совет може трајно да го запре превозот на патници и стока на одделни пруги или на делови од пруги.

Член 5

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија:

1. да донесува поблиски прописи за водењето на технички и другите податоци на железниците вон составот на ЈЖ (член 6 став 4 од Основниот закон);

2. да дава согласност на правилниците за одржувањето на пругите, железничката телекомуникациска мрежа, сигнално-сигурносните уреди и стабилните електровлечни постројки и другите постројки, уреди и објектите на пругите, како и на правилникот за одржувањето на железничките возила во состав на други железници на кои се врши превоз на патници и стока за општи потреби и на индустриските железници (член 51 став 3 точка 2 од Основниот закон);

3. да ги пропишува техничките норми и елементи и да ги донесува техничките прописи за изградба, опрема и одржување на градските железници, рудничките железници и жичарниците како и условите за вршење на сообраќајот на градските железници (член 133 од Основниот закон).

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да пропишува прекршоци за повредување на прописите кои ги донесува на основа точка 3 од претходниот став.

Член 6

Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија:

1. решава за давање на согласност за премини преку пруга на возило што сообраќа на патишта со посебна дозвола, за вонреден превоз ако железничкото транспортно претпријатие не даде согласност за преминувањето на возилото преку пругата (член 79 став 5 од Основниот закон);

2. дава одобрение или налог за воведување работно време за примање и издавање стоки на железничките станици ноќе, во недела и во дни на празници определени со закон (член 42 став 3 од Законот за превоз на железниците „Сл. лист на СФРЈ“ бр. 55/65);

3. дава одобрение, да може железницата привремено да го намали рокот на утоварот во одделни станици, како и да ја зголеми лежарината, запремината и колската денгубнина, кога тоа го изискуваат оправдани причини на сообраќајот или јавниот интерес (член 61 став 5 од Законот за превоз на железници);

4. дава одобрение да може железницата привремено да го намали или зголеми* рокот за подигање на стоката кога тоа го изискуваат оправдани причини на сообраќајот или интересите на стопанството (член 72 став 9 од Законот за превозот на железниците).

Член 7

Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија во согласност со Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика, издава овластувања на специјализирани здравствени установи за утврдување дали некое лице има општа здравствена способност и дали ги исполнува посебните здравствени услови за работните места на кои непосредно учествува во вршењето на железничкиот сообраќај, како и за периодично проверување

на физичката и психичката способност на работниците на тие работни места (член 70 став 3 од Основниот закон).

Член 8

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот дава согласност за определување на железнички станици што ќе ги известуваат примателите за пристигањето на стоката во недела и во дните на празници определени со закон како и за времето и начинот на известувањето (член 71 став 2 од Законот за превоз на железниците).

III Преодни и завршни одредби**Член 9**

Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија ќе ја преземе документацијата и елаборатите што се однесуваат на инспекцијата во железничкиот сообраќај.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

47.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА ВО ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ**

Се прогласува Законот за организацијата на работењето на органите на инспекцијата во поштенско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 април 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 19 април 1966 година.

У. бр. 12

20 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА ВО ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ****Член 1**

Работите на инспекцијата во поштенско-телеграфскиот и телефонскиот (ПТТ) сообраќај на територијата на Социјалистичка Република Македонија ги врши Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија.

Член 2

Работите на инспекцијата во ПТТ сообраќајот опфаќаат вршење надзор над извршувањето на одредбите од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на СФРЈ“ бр. 32/65), другите прописи и меѓународните договори што се однесуваат на ПТТ сообраќајот, како и во поглед придржувањето на одредбите од општите акти на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и телефони донесени врз основа на закон.

Член 3

Работите на инспекцијата од претходниот член што се однесуваат на цените на ПТТ услугите и нивното пресметување на корисниците на тие услуги, како и на работното време и начинот на вршењето на работите на работни места на кои се работи со непосредните корисници на ПТТ услуги, ги вршат општинските органи на управата надлежни за работите на пазаришната инспекција согласно одредбите од Основниот закон за пазаришна инспекција.

Член 4

Работите на инспекцијата во ПТТ сообраќајот од делокругот на Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија ги вршат инспектори за ПТТ сообраќај (инспектори).

За инспектор може да се назначи лице кое има завршено високо образование од соодветна струка, најмалку 5 години работен стаж во струката и положен стручен испит или соодветна виша стручна спрема, најмалку 10 години работен стаж во струката и положен стручен испит.

Условите од претходниот став се однесуваат и на лицата што се овластуваат согласно член 81 од Законот за организација на југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Републичкиот секретар за индустрија и трговија поблиску ќе утврди која школска односно стручна спрема се смета за соодветна и посебните услови што треба да ги исполнуваат инспекторите.

Член 5

Против решението на инспекторот освен решението донесено во работите на инспекцијата во меѓународниот ПТТ сообраќај и ПТТ сообраќај помеѓу две или повеќе републики може да се изјави жалба до Извршниот совет.

Член 6

Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија ќе ја преземе документацијата и елаборатите што се однесуваат на инспекцијата на ПТТ сообраќајот.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

48.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРЕСТОЈВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 април 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 19 април 1966 година.

У. бр. 13

20 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоџ Смилевски, с. р.

ЗАКОН
ЗА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА ПРЕСТОЈВАЛИШТЕТО НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Според одредбите на овој закон се води евиденција на престојувалиштето на граѓаните кај самостојните угостители и домаќинствата што даваат услуги за сместување, како и евиденцијата на престојувалиштето на потстанарите во домаќинства.

Член 2

Самостојните угостители и домаќинства што даваат услуги за сместување се должни да водат евиденција на престојувалиштето на граѓаните на кои им ги даваат овие услуги.

Евиденцијата од претходниот став се води на пропишан образец и се чува најмалку три години од денот на нејзиното заклучување. Образецот за евиденцијата го заверува општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 3

Евиденцијата од член 2 на овој закон ги содржи податоците од личната карта на граѓаните и адресата на станот.

Член 4

Контрола на водењето на евиденцијата од член 2 на овој закон ја врши општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

Член 5

Граѓаните се должни да го пријават престојувалиштето во сите места во кои користат услуги за сместување кај самостојни угостители и домаќинства што даваат услуги за сместување.

Пријавувањето на престојувалиштето се врши кај самостојниот угостител односно домаќинството што дава услуги за сместување.

При пријавувањето на престојувалиштето може од граѓаниног, во случај на потреба, да се побара да покаже лична карта или друга исправа врз основа на која може да се утврди неговиот идентитет.

Член 6

Полнолетните граѓани кои престојуваат како потстанари во домаќинства во седиштата на општините се должни да го пријават престојувалиштето кај општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи во рок од три дена од денот на сместувањето.

Член 7

Со парична казна до 500 динари или со казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок самостојниот угостител или граѓанинот што дава услуги за сместување ако не ја води или неуредно ја води евиденцијата на граѓаните на кои им ги дава овие услуги за сместување.

Член 8

Со парична казна до 300 динари или со казна затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок граѓанин што одбегнува да пријави престојувалиште.

Член 9

Со парична казна до 200 динари ќе се казни за прекршок граѓанин што не пријави престојувалиште или не го пријави во пропишаниот рок.

Член 10

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе пропише образци за пријавување и одјавување на живеалиштето, за пријавување на престојувалиштето и за промената на адресата на станот.

Републичкиот секретар за внатрешни работи ќе го пропише начинот на водењето на евиденцијата на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните, образецот за евиденцијата на престојувалиштето и начинот на чување на оваа евиденција.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

49.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНISУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ**

Се прогласува Законот за стопанисување и управување со станбените згради во општествена сопственост,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 14 април 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 14 април 1966 година.

У. бр. 10

14 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевоки, с. р.

ЗАКОН**ЗА СТОПАНISУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Стопанисувањето и управувањето со станбените згради во општествена сопственост (станбени згради) се врши според одредбите на Основниот закон за стопанското работење (стопанисувањето) со станбените згради во општествена сопственост (Основен закон) и одредбите на овој закон.

Член 2

Носителите на станарското право (станарите) го остваруваат правото на управување со станбената зграда непосредно или преку кукниот совет, а во работите од посебен општествен интерес, преку собранието на станарите и претставниците на станарите во организациите за стопанисување со станбените згради.

II. ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТОПАНISУВАЊЕ СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ**Член 3**

Во општините во кои, поради незначителниот број станбени згради во општествена сопственост нема услови за основање на една од организациите од член 8 на Основниот закон, стопанисувањето со тие згради општинското собрание може да и го довери на една од постојните работни организации.

Општинското собрание ќе го определи бројот на претставниците на станарите во работничкиот совет на работната организација на која и е доверено стопанисувањето на станбените згради според претходниот став.

Член 4

Организациите за стопанисување со станбените згради (организација за стопанисување) имаат статус на комунална работна организација.

Член 5

Организацијата за стопанисување е должна да ја чува техничката документација на станбените згради што се внесени во фондот на станбените згради со кои стопанисува.

Основачот односно оној што ја внел зградата во фондот на станбени згради е должен да ја предаде на организацијата за стопанисување и документацијата од претходниот став.

Се овластува републичкиот секретар за индустрија и трговија да донесе поблиски прописи за начинот на чување и за ракување со техничката документација.

Член 6

Организацијата за стопанисување по барање од станарите или по сопствена иницијатива ќе ги изврши неопходните работи на текушто одржување што не и е доверено на товар на средствата за текушто одржување на станбената зграда, ако станарите непосредно или преку кукниот совет не ги извршуваат тие работи.

Под неопходни работи во смисла на претходниот став се подразбираат работите сврзани со отстранување на позначајна штета или опасност по животот на луѓето.

Член 7

Во смисла на овој закон се подразбира:

1. под инвестиционо одржување на станбена зграда — обновување и замена на конструкции и на елементи на станбената зграда;
2. под текушто одржување на станбена зграда — извршување на работи со кои се обезбедува нормална употреба на станбената зграда;
3. под текушто одржување на стан — извршување на работи во станот со кои се обезбедува неговото нормално користење.

Општинското собрание ќе донесе поблиски прописи за тоа што опфаќа инвестиционото и текушото одржување на станбена зграда односно текушото одржување на стан.

Член 8

Со планот за употреба на средствата на фондот на станбените згради се утврдува и приоритетот на работите за инвестиционото одржување на станбените згради во зависност од важноста на тие работи.

Член 9

Со статутот на организацијата за стопанисување се утврдува бројот на членовите на работничкиот совет, бројот на претставниците на станарите и на основачот во советот и поблиску се пропишува начинот и постапката на одлучување во работите од посебен општествен интерес.

Член 10

Бројот на претставниците на станарите и на основачот не може да биде поголем од бројот на членовите на работничкиот совет што ги избира работната заедница на организацијата.

Бројот на претставниците на основачот не може да биде поголем од една третина од бројот на претставниците на станарите.

Ако бројот на основачите е поголем од бројот определен за претставници на основачот, основачите заеднички ќе изберат свои претставници.

Член 11

За работите од посебен општествен интерес може да се одлучува на седница на која присуствуваат мнозинството на членовите на работничкиот совет што ги избрала работната заедница на организацијата за стопанисување и мнозинството на претставниците на станарите и на основачот.

Во работите од претходниот став одлуките се донесуваат со мнозинство гласови на претставниците на станарите и на основачот и мнозинство гласови на членовите на работничкиот совет што ги избрала работната заедница на организацијата за стопанисување.

Член 12

Општинското собрание дава согласност на актите на организацијата за стопанисување за промена на дејноста, за спојување, припојување или поделба на организацијата, како и за издвојување на единица од нејзиниот состав.

III. ОРГАНИ НА ОПШТЕСТВЕНО УПРАВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

1. Собир на станарите

Член 13

Со станбената зграда непосредно управуваат станарите на собир на станарите.

Собирот на станарите го сочинуваат сите носителите за станарското право на станбената зграда.

Член 14

Собирот на станарите ги врши особено овие работи:

- избира и отповикува куќен совет и одделни негови членови;
- ги разгледува извештаите за работењето и предлозите на куќниот совет и одлучува по нив;
- донесува поблиски правила за извршување на куќниот ред;

— утврдува програма и претсметка за користење на средствата за текушото одржување на станбената зграда;

— одлучува за пренесување работите на текушото одржување на зградата на организацијата за стопанисување;

— одлучува станарите да ги снесат трошоците за текушото одржување на станбената зграда над износот на станарината ако тие не можат да се обезбедат во рамките на средствата утврдени за текушто одржување на станбената зграда;

— одлучува за изнесување на споровите помеѓу станарите и организацијата за стопанисување пред станбената арбитража;

— го претресува годишниот извештај на организацијата за стопанисување и дава мислење по него.

Член 15

Собирот на станарите се состанува по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Собирот на станарите го свикува претседателот на куќниот совет по своја иницијатива или по барање од најмалку една третина од станарите.

Во згради во кои не се избира куќен совет, правото од претходниот став го врши станарот што ќе го определи собирот на станарите.

За работата на собирот на станарите се води записник.

Член 16

Во новоизградените станбени згради првиот собир на станарите и денот на неговото одржување го определува органот на управата надлежен за станбени работи на општинското собрание (станбен орган на општинското собрание).

2. Куќен совет

Член 17

Во станбена зграда која има десет или повеќе станови се избира куќен совет.

Во станбените згради кои имаат помалку од десет станови, правата и должностите на куќниот совет ги врши собирот на станарите.

За станбени згради во општествена сопственост со еден или два стана станбениот орган на општинското собрание, во согласност со мерилата од овој закон, ќе ги определи зградите што образуваат заеднички собир на станарите и кукен совет.

Член 18

Кукниот совет ги врши особено овие работи:

— се грижи за текуштото одржување на станбената зграда, како и за тоа одделните станови да се одржуваат во согласност со прописите и нормативите;

— предлага на собирот на станарите годишна програма и претсметка за користење на средствата за текуштото одржување на станбената зграда;

— ја известува организацијата за стопанисување за потребата од извршување на поправки во станбената зграда, како и на заедничките делови и уреди во станбената зграда;

— се грижи за целисходната употреба, уредувањето и одржувањето на земјиштето што ѝ припаѓа на станбената зграда;

— се грижи за спроведувањето на кукниот ред.

Член 19

Кукниот совет се состои најмалку од три члена. Бројот на членовите на кукниот совет го утврдува собирот на станарите.

Кукниот совет се избира на две години. Никој не може да биде биран едно по друго повеќе од два пати за член на кукниот совет.

Член 20

Членовите на кукниот совет избираат помеѓу себе претседател на кукниот совет и негов заменик.

Претседателот на кукниот совет го претставува кукниот совет.

Кукниот совет писмено ја известува организацијата за стопанисување за изборот на претседателот на кукниот совет и негов заменик.

Член 21

Кукниот совет работи на седници.

На седниците на кукниот совет се води записник.

Седниците на кукниот совет ги свикува претседателот по своја иницијатива или по барање од една третина на станарите.

Член 22

Кукниот совет во почетокот на секоја календарска година му поднесува на собирот на станарите извештај за своето работење во изминатата година.

Член 23

Надзор над законитоста на работата на собирот на станарите и на кукниот совет врши станбениот орган на општинското собрание.

3. Собрание на станарите

Член 24

Собранието на станарите го сочинуваат претставници на станарите од сите станбени згради со кои управува организацијата за стопанисување.

Член 25

Собранието на станарите:

— го разгледува извештајот за работа на организацијата за стопанисување во делот што се однесува на работите од посебен општествен интерес и се изјаснува по извештајот;

— избира и отповикува претставници на станарите во работничкиот совет на организацијата за стопанисување;

— избира и отповикува членови на станбената арбитража.

Собранието на станарите врши и други работи што ќе му се стават во делокруг со закон и други прописи.

Член 26

Работничкиот совет на организацијата за стопанисување е должен да ги разгледа забелешките и предлозите на собранието на станарите по извештајот за работа на организацијата и да го известува за преземените мерки.

Член 27

Собранието на станарите го свикува станбениот орган на општинското собрание по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Станбениот орган од претходниот став е должен да го свика собранието на станарите и по барање од најмалку една петтина на станарите од подрачјето на организацијата за стопанисување.

Со работата на собранието раководи претседателот што го избира собранието.

За работата на собранието на станарите се води записник.

Член 28

Општинското собрание донесува поблиски прописи за работата на собирот на станарите, на кукниот совет и на собранието на станарите, како и за начинот на избор на претставници на станарите во станбената арбитража, во организацијата за стопанисување и во собранието на станарите.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 29

До донесување на статут на организацијата за стопанисување основачот го утврдува бројот на членовите на работничкиот совет што ги избира работната заедница на организацијата за стопанисување и бројот на претставниците на станарите и на основачот во советот.

Член 30

Прописите за избор на претставниците на станарите во станбената арбитража и работничкиот совет на организацијата за стопанисување општинското собрание ќе ги донесе во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 31

Првите седници на собранието на станарите ќе се одржат најдоцна до 1 јуни 1966 година, а ќе ги свика претседателот на општинското собрание.

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

50.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 април 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 15 април 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 62.020.000 ДИНАРИ

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија со износ од 62.020.000 динари од средствата на кредитот што и е одобрен на Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија согласно Законот за употребата на извоените средства на инвеститорите за 1964 и 1965 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 35/65). Овие средства ќе се употребат за покривање на пречекорувањето на трошоците предвидени со инвестиционата програмата за изградба на Рудниците и железарницата „Скопје“ во 1965 година.

2. Кредитот од претходната точка на оваа одлука Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе го даде на користење на Рудници и железарница „Скопје“.

3. Кредитот од точка 1 на оваа одлука се одобрува со рок на отплата од 5 години и каматна норма од 5% годишно, а ќе се отплатува во полугодисни ануитети од средствата на Рудници и железарница „Скопје“.

4. Се овластува Републичкиот секретар за финансии со Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија да го склучи договорот за кредит од точка 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 10
16 април 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

51.

Врз основа на член 108 од Основниот закон за финансирање општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ број 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 април 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 15 април 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ИЗНОС ОД 46.346.000 ДИНАРИ

1. Се задолжува Социјалистичка Република Македонија кај Стопанската банка на Социјалис-

тичка Република Македонија со износ од 46.346.000 динари од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на стопанскиот развој на стопански недоволно развиените републики и краишта. Овие средства ќе се употребат како учество на Републиката за кредитот за покривање на пречекорувањето настанато во текот на изградбата на Рудниците и железарницата „Скопје“.

2. Кредитот од претходната точка на оваа одлука Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија ќе го даде на користење на Рудници и железарница „Скопје“.

3. Кредитот од точка 1 на оваа одлука се одобрува со рок на отплата од 15 години и каматна норма од 4% годишно, а ќе се отплатува во полугодисни ануитети од средствата на Рудници и железарница „Скопје“.

4. Се овластува Републичкиот секретар за финансии со Стопанската банка на Социјалистичка Република Македонија да го склучи договорот за кредит од точка 1 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 11
16 април 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с. р.

52.

Врз основа на член 31 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 април 1966 година по предлог од Извршниот совет донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ-ПОРОТНИЦИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

I. За судии-поротници на Врховниот суд на Македонија се избираат:

1. АСИМ АЗИЗОВСКИ, работник во Собранието на општината Охрид;
2. ВАСКО АЛТИПАРМАКОВ, помошник директор на банка во Битола;
3. ЈАНАКИЈА АТАНАСОВ, секретар на Собранието на општината Идадија — град Скопје;
4. ТРАЈКО АТАНАСОВ, секретар на Просветно-културниот собор на Собранието на СРМ;
5. ДРАГОСЛАВ ВЕЉКОВИЌ, советник во Републичкиот завод за унапредување на школството;
6. ЛАЗО ГИНОВСКИ, висококвалификуван работник во пензија од Охрид;
7. СЛАВКА ГИЧЕВСКА, правник во Собранието на општината Тетово;

8. БЛАГА ГОРИЧАНОВА, работник во Собранието на општината Охрид;
9. БОРИС ГОЧЕВ, работник во Пазаришната управа во Титов Велес;
10. СТОЈАН ДИМОВ, секретар на Општинскиот комитет на СКМ во Титов Велес;
11. БЛАГОМИР ИЛИЕВСКИ, работник во Осигурителниот завод во Куманово;
12. ДОНЕ ИЛИЕВСКИ, потсекретар во Извршниот совет;
13. КИРО ЈАНЕВ, директор на Претпријатието „Путник“ во Скопје;
14. ИЛИЈА ЈАНКУЛОВСКИ, директор на Гимназијата „Цветан Димов“ во Скопје;
15. ИЛИЈА ЈОСИФОВСКИ, директор на Уредот за криминолошки истражувања на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;
16. АЗЕМ ЈУСУФОВ, началник на одделение во Собранието на општината Титов Велес;
17. МЕТИ КРЛИУ, секретар на Општинскиот комитет на СКМ Кале во Скопје;
18. ЉУБИЦА ЛЕВКОВА, учителка во Основното училиште „Гоце Делчев“ во Скопје;
19. РУБИСА МОИС, работник во фабриката за текстил „Македонка“ во Штип;
20. ФЕМИ МУЧА, претседател на комисија на Главниот одбор на ССРМ;
21. АЛЕКСАНДАР НАНЧЕВ, директор на Републичкиот завод за цени;
22. ЈОВАН НАУМОВСКИ, директор на Шумското стопанство во Битола;
23. НОНЕ ОКЛЕСКИ, заменик на началникот на Секретаријатот за внатрешни работи на Градското собрание на Скопје;
24. МИЛЧО КОЦЕВ, уредник во редакцијата „Вечер“;
25. АЛЕКСАНДАР ПАКЕТЧИЕВ, секретар на Собранието на општината „Кале“;
26. МИЈАЛЧЕ ПИЛАТОВ, висококвалификуван работник во фабриката за текстил „Македонка“ во Штип;
27. ДИМЧЕ ПРОТУТЕР, професор во Училиштето за применета уметност во Скопје;
28. АЛЕКСАНДАР РАНЧИК, началник на одделение во Собранието на општината Куманово;
29. ВЕЛКО САПУНЦИЈА, главен градежен инспектор во Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија;
30. ГОРДАНА СМИЉАНОВСКА, управителка на Детската градинка „Страшо Пинџур“ во населбата Бутел — град Скопје;
31. МЕСУТ СУЛЕЈМАН, директор на Осигурителниот завод во Тетово;
32. ФЕТИ СУЛЕЈМАНОВ, референт во Собранието на општината Битола;
33. Д-р ВЕРА ТИКВЕШАНСКА, лекар во Медицинскиот центар во Штип;
34. КАДРИЧЕ ХАМИР, наставник во Гимназијата во Куманово;
35. КРСТЕ ЧАЛОВСКИ, помошник на секретарот на Собранието на СРМ; и

36. ИВАН ШИЈАКОВ, ветеринарен инспектор во Управата за ветеринарна служба на Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

II. Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 14

16 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевоки, с. р.

53.

Врз основа на член 3 став 3 од Законот за основање на Републичкиот фонд за патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 април 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 15 април 1966 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА

Член 1

Се потврдува Статутот на Републичкиот фонд за патишта донесен на седницата на Управниот одбор на Фондот, одржана на 2. XII. 1965 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 15

16 април 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на ден 27. XI. 1965 година, рег. број 17/65, е запишана под фирма: Виша техничка школа, со седиште во Битола. Предмет на работењето на школата е: им дава на студентите теоретски и практички знаења и ги воведува во методите на стручната и научната работа, ги воспитува студентите како свесни граѓани на социјалистичката заедница, се грижи за издигањето на научниот подмладок и во соработка со работниците и другите организации ја унапредува наставата и го помага стопанскиот и општествениот развој.

Школата е основана од Собранието на општината Битола, со решение број 04-17218/1 од 17. XI. 1965 година.

Школата ќе ја потпишуваат, Трендафиловски Никола, в. д. директор, и Атанасова Драгица, референт по студентски прашања.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 23/65. (328)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите под рег. број 114/65 е запишано следното: Се менува фирмата на Станицата за заштита на растенијата во Прилеп и ќе гласи: Реонска станица за заштита на растенијата во Прилеп.

Се проширува дејноста на Реонската станица за заштита на растенијата во Прилеп, и на територијата на општината Крушево.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет број 09-41/1 од 10. I. 1966 година, Собранието на општината Прилеп број 04-475/1 од 21. I. 1966 година и решението на Собранието на општината Крушево број 04-148 од 20. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 28/66. (353)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 3. II. 1966 година под рег. број 51/65 е запишано следното: Се менува фирмата на Училиштето за ученици во стопанството „Цветан Игески“ од Прилеп и ќе гласи: Индустриски училищен центар со практична обука од текстилна и зидарско-металска насока „Илија Игески — Цветан“, со седиште во Прилеп.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работната заедница на училиштето број 1 од 10. I. 1966 година и потврда од Собранието на општина ната Прилеп број 06-6977/17—65 од 12. I. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 37/66. (354)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 191, страна 488, книга II е запишано следното: Фирмата на Основното училиште во Маџари II, согласно со записникот од одржаниот состанок на советот на училиштето од 14. I. 1966 година во идиана се менува и ќе гласи: Основно училиште „Крсте Мисирков“ — населба Маџари II — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 111/66. (409)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 362, страна 483, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Заводот за културно-просветен и наставен филм — Скопје, Васка Мишева, ѝ престанува правото за потпишување.

За нов потписник на Заводот е назначен Антон Шаини, сметководител, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Ванчо Наумов, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 287/65. (411)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 931, страна 427, книга IV, е запишан под фирма: Осигурителен завод за СРМ Македонија — Скопје.

Осигурителниот завод спроведува:

— задолжителни осигурувања одредени со сојузен закон;

— доброволни осигурувања одредени со заклучок на Југословенската заедница на осигурувањето;

— доброволни осигурувања одредени со заклучок на Осигурителниот завод.

Осигурителниот завод организира и спроведува, согласно со важечките прописи, мерки за спречување настанување на опасности од кои е извршено осигурување на имоти и лица (превентивни мерки), како и мерки за намалување на штетите на осигурените имоти ако настати опасност (репресивни мерки) и го финансира и кредитира спроведувањето на тие мерки.

Заводот може да одреди да ги спроведува сите видови доброволни осигурувања за кои не е должен да се реосигурува, а другите видови на доброволни осигурувања само ако се прежно споразуме со Југословенската заедница на осигурувањето за условите за реосигурување (член 19, став 1 и 3 од Основниот закон за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето).

Осигурителниот завод стопанисува со станбените згради и деловните простории кои се издаваат под наем.

Осигурителниот завод е основан со соединување на осигурителните заводи на територијата на СРМ од сите општини освен од Општината Штип и тоа: Скопје (одлуки на собранијата на општините: Кале број 02-1570/1 од 29. I. 1966 година, Кисела Вода број 51 од 13. I. 1966 година и Идадија број 1644 од 27. I. 1966 година); Битола (одлуки на собранијата на општините: Битола број 05-82/1 од 31. I. 1966 година и Демир Хисар број 01-3609/1 од 10. II. 1966 година); Титов Велес (одлука на Собранието на општината Титов Велес број 1039 од 8. II. 1966 година); Куманово (одлуки на собранијата на општините: Куманово број 89/1 од 26. I. 1966 година, Кратово број 01-492 од 31. I. 1966 година и Крива Паланка број 02-8629/1 од 27. XII. 1965 година); Тетово (одлуки на собранијата на општините: Тетово број 01-13682 од 22. I. 1966 година и Гостивар број 01-63 од 5. I. 1966 година); Струмица (одлука на Собранието на општината Струмица број 01-244 од 13. I. 1966 година); Охрид (одлуки на собранијата на општините: Охрид број 01-14851 од 28. XII. 1965 година, Струга број 01-11755/1 од 29. XII. 1965 година, Дебар број 01-5920/1 од 24. XII. 1965 година, Кичево број 02-474/1 од 31. I. 1966 година и Ресен број 01-933/1 од 27. I. 1966 година); Радовиш (одлука на Собранието на општината Радовиш број 10-3837/1 од 28. XII. 1965 година); Кочани (одлуки на собранијата на општините: Кочани број 01-10218/1 од 28. XII. 1965 година, Виница број 01-4484 од 27. XII. 1965 година, Делчево број 01-5134 од 27. XII. 1965 година и Берово број 01-92/1 од 27. XII. 1965 година); Св. Никола (одлука на Собранието на општината Св. Никола број 01-3488 од 28. XII. 1965 година); Пробиштип (одлука на Собранието на општината Пробиштип број 01-3998 од 28. XII. 1965 година); Кавадарци (одлуки на собранијата на општините: Кавадарци број 01-9641 од 29. IX. 1965 година, Валандово бр. 4048 од 23. XII. 1965 година, Неготино број 01-2316/1 од 27. XII. 1965 година и Гевгелија број 7864 од 28. XII. 1965 година); Прилеп (одлуки на собранијата на општините: Прилеп број 01-8292/1 од 29. XII. 1965 година, Крушево број 01-2509/1 од 10. XII. 1965 година и Македонски Брод број 03-3702/1 од 28. XII. 1965 година).

Осигурителниот завод за СР Македонија ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Димче Милески, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Сегашните осигурителни заводи и тоа: Битола, Титов Велес, Куманово, Тетово, Струмица, Охрид, Радовиш, Кочани, Св. Никола, Пробиштип, Кавадарци и Прилеп, времено до донесување на соодветни одлуки од страна на собранието на Осигурителниот завод, во смисла на членот 37 точка 7 од Основниот закон за осигурителните заводи и заед-

ниците на осигурувањето, ќе работат како работни единици — филијали на Осигурителниот завод, со тоа да имаат право да склучуваат осигурувања и исплатуваат настанати обврски по однос на уговорите за осигурување и спроведуваат превентивни и репресивни мерки, врз основа на Основниот закон за осигурителните заводи и заедниците на осигурувањето и привремената статутарна одлука за организацијата и работата на Осигурителниот завод за СР Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 79/66. (423)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 293, страна 1153, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Околинскиот осигурителен завод — Тетово, бидејќи со одлуките на собранијата на општините за територијата на СРМ, освен за Општината Штип, се спојува во Осигурителниот завод за СР Македонија, со седиште во Скопје и ќе делува како негова филијала.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 81/66. (434)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 857, страна 1153, книга III е запишана под фирма: Комерцијално-инвестициона банка — Скопје (скратен назив Скопска банка). Предмет на работењето на банката е: 1. ги снабдува стопанските организации со пари за вршење на производство и промет (краткорочно кредитирање); 2. дава инвестициони кредити за вложување во основни и трајни обртни средства; 3. обавува девизно послување; 4. ја кредитира станбено-комуналната изградба; 5. го кредитира населението со потрошувачки кредити; 6. прибира парични депозити со и без отказан рок; 7. прибира штедни влогови, води жиро сметки на граѓани и врши други банкарски работи со граѓаните; 8. врши откуп и продажба на странски средства за плаќање; и 9. издава банковни гаранции и врши останати кредитни и банкарски работи.

Банката е основана со одлуката за основање број 12745 од 31. XII. 1965 година.

Банката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Константин Унковски, в. д. генерален директор, Коста Димов, в. д. заменик генерален директор, Спиро Гуревски, в. д. директор на дирекцијата за работи со граѓани, и Ерефили Лазарева, шеф на службата централно книговодство, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 73/66. (465)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 411, страна 363, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Осигурителниот завод — Кавадарци, бидејќи со одлуките на собранијата на општините на територијата на СРМ, освен за Општината Штип, се спојува во Осигурителниот завод за СР Македонија, со седиште во Скопје, и ќе делува како негова филијала.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 82/66. (417)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 725, страна 127, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Осигурителниот завод за подрачјето на општините од Скопска околина — Скопје, бидејќи со одлуките на собранијата на општините за територијата на СРМ, освен за општината

Штип, се спојува во Осигурителниот завод за СР Македонија, со седиште во Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 85/66. (424)

ЛИКВИДАЦИИ

Со решение на Собранието на општината Струмица број 01-1503/1 од 1. III. 1966 година над Земјоделска задруга „Братство“ од село Попчево — Струмица, е отворена постапка за редовна ликвидација.

Се покануваат сите поверители и должници да ги пријавуваат своите побарувања, односно да ги измират своите долгови во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на огласот. По истекот на овој рок, нема да се признаваат никакви побарувања, а долговите според книговодствената евиденција ќе се наплатуваат по судски пат. (509)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните на регистарски лист број 828, страна 961, свеска III е запишано следното:

Претпријатието за производство на памучни предива, памучни и синтетични ткаенини во изградба „СКОПЈЕ“ Скопје, согласно решението на Собранието на општината Кисела Вода—Скопје, се става под редовна ликвидација.

Со споменатото решение на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, за членови на ликвидационата комисија се назначени следните лица: 1. Анакиев Томе, одборник, 2) Арсов Лазар, граѓанин и 3) Величков Благоја, граѓанин.

Со решението на Собранието на општината Кисела Вода — Скопје, под број 01-6033/1 од 25. IV. 1966 година за ликвидатор на Претпријатието за производство на памучни предива, памучни и синтетични ткаенини во изградба „Скопје“ Скопје, под редовна ликвидација, е назначен Сотировски Велко, дипломиран економист, кој претпријатието под редовна ликвидација ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 26. IV. 1966 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашниот потписник на споменатото претпријатие Славе Климе Поповски, директор, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 253 од 27. IV. 1966 година. (597)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ

Весика бр. 50/102 од 13. V. 1954 година издадена од Турскиот генерален конзулат во Скопје на име Реџеп Али Садик, Неџиб Реџеп А. Садик, Нури Реџеп А. Садик, Назмије Нури Р. Садик, Јунус Нури Р. Садик, Ибрахим Нури Р. Садик, Садик Реџеп А. Садик, Вахиде Садик Р. Садик, Камил Садик Р. Садик, Рамадан Али Садик, Зекман Рамадан А. Садик, Назике Зекман Р. Садик, Неџмије Зекман Р. Садик, Веџи Рамадан А. Садик, Гулсима Веџи Р. Садик, Вефки Веџи Р. Садик, Емине Рамадан А. Садик, Саније Рамадан Садик, од с. Црнилиште, Прилепско.

Пасош бр. 873315 од 26. XII. 1964 год. на име Хусеин Берзати, ул. „Кочо Зози“ бр. 55, Гостивар. (4669)
Воена книшка на име Георги Ивана Цветков, с. Долни Дисан, Неготино. (2342)

Воена книшка на име Весел Ресуловски, ул. „Трајан Белев“ бр. 20, Битола. (2346)

Воена книшка издадена од Воен отсек — Гостивар на име Селам Изета Агоји, ул. „Никола Парапунов“ бр. 49, Гостивар. (2364)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Сербес Мустафа, Скопје. (571)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гани Халити, Скопје. (572)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Павле Арсовски, Скопје. (573)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јајче Јајче Ајрула, Скопје. (574)
- Здравствена легитимација бр. 263470, издадена од ЗСО — Скопје на име Цвета Младенова, Скопје. (575)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Евросимова, Скопје. (576)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Џулатма Целадинова, Скопје. (577)
- Дозвола за носење на оружје бр. 90, издадена од СВР — Скопје на Иван Рангелов, Скопје. (578)
- Здравствена легитимација бр. 367315, издадена од ЗСО — Скопје на име Нада Невеновска, Скопје. (579)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ристо Мижевски, Скопје. (580)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тодор Спасовски, Скопје. (581)
- Здравствена легитимација бр. 15311, издадена од ЗСО — Скопје на име Зора Саздова, Скопје. (582)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Идавер Шакир, Скопје. (583)
- Здравствена легитимација бр. 500139, издадена од ЗСО — Скопје на име Атанаска Матева, Скопје. (584)
- Свидетелство од I клас, издадено од Градежното училиште „Ч. Ф. — Даме“ — Скопје на име Бранко Ласков, Скопје. (585)
- Здравствена легитимација на име Христо Трајков Гинов, ул. „Блаже Рогозинарот“ бр. 64, Битола. (586)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Велика Т. Стојановска, ул. „Довлецик“ бр. 9е, Битола. (587)
- Ученичка книшка за VII одделение, издадена од Училиштето „Трифун Пановски“ на име Лилјана Пајкова, ул. „Борко Талев“ бр. 10, Битола. (588)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мукадес Касимова, ул. „Струшка“ бр. 17, Битола. (589)
- Здравствена легитимација на име Назмије Рушидова, ул. „Козјак“ бр. 80, Битола. (590)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Милан Јошевски, ул. „Мирче Ацев“ бр. 72, Прилеп. (591)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Славе Спиркоски, Прилеп. (592)
- Здравствена легитимација бр. 7282, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Јордан Златков Димитров, с. Истибање, Кочани. (593)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 5727 на име Аница Мишевска, с. Цапари, Битола. (594)
- Сообраќајна книшка за камион „Фијат 615“, рег. бр. ВТ — 21-33, издадена од СВР — Битола на Земјоделското претпријатие „Прогрес“ с. Долнени, Битола. (595)
- Сообраќајна книшка за автобус марка „ТАМ“ рег. бр. ВТ — 16-16 стар, 33-68 нов; издадена од СВР — Битола на Земјоделското претпријатие „Прогрес“ с. Долнени, Битола. (596)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Димко Ј. Јаревски, с. Буково, Битола. (597)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Мери Трајчева, ул. „Охрид“ бр. 17, Битола. (598)
- Здравствена легитимација бр. 23063, издадена од ЗСО — Битола на име Зора Петровска, ул. „8“ бр. 7, Битола. (599)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Цветанка Ф. Наумова, булевар „1 мај“ бр. 100, Битола. (600)
- Свидетелство за положен матурски испит дел. бр. 980, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Ѓорѓи Владе Крстевски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 71, Куманово. (601)
- Здравствена легитимација бр. 4330, издадена од ЗСО — Кр. Паланка на име Стана Јорданова, с. Кржља, Кр. Паланка. (602)
- Воена книшка на име Никола Јане Стефановски, с. Лабуништа, Струга. (603)
- Здравствена легитимација на име Љуба Зегуроска, с. Враништа, Струга. (604)
- Здравствена легитимација бр. 67, издадена од ЗСО — Струга на име Јонче Нически, ул. „15 корпус“, Струга. (605)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Стојан Тофилоски, Струга. (606)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 225057, издадена од КЗСО — Филијала — Рума на име Вера Војновиќ, ул. „Борис Кидрич“ бр. 25, Струга. (607)
- Здравствена легитимација бр. 17416, издадена од ЗСО — Струга на име Ике Рочоска, с. Д. Белица, Струга. (608)
- Воена книшка на име Назим Браима Шабановски, с. Пласница, М. Брод. (609)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Гевгелија на име Марија Петрова, с. Петрово, Гевгелија. (610)
- Здравствена легитимација на име Павлина Кочева, ул. „Петар Михов“ бр. 24, Т. Велес. (611)
- Здравствена легитимација бр. 64062, издадена од КЗСО — Гостивар на име Авмед Незири, с. Скудриње, Гостивар. (612)
- Земјоделска здравствена легитимација издадена од ЗСО — Тетово на име Исмаил Нухиу, с. Цегчиште, Тетово. (613)
- Здравствена легитимација бр. 400, издадена од КЗСО — Штип на име Цвета Лазо Вреслиева, ул. „Х. Карпош“ бр. 30, Штип. (614)
- Здравствена легитимација бр. 37200, издадена од ЗСО — Кочани на име Мине Трајан Минов, ул. „Коста Раџин“, Кочани. (615)
- Здравствена легитимација бр. 11494, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Санде Блажев Кузманов, ул. „Боро Ловџија“ бр. 18, Кочани. (616)
- Здравствена легитимација бр. 1916 на име Јованка Перова Калајдиска, булевар „ЈНА“ бр. 2, Берово. (617)
- Здравствена легитимација бр. 3953 на име Славица Перова Калајдиска, булевар „ЈНА“ бр. 2, Берово. (618)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Берово на име Рајна Ѓорѓи Кирјанска, с. Ратев, Берово. (619)
- Здравствена легитимација бр. 13562/2477, издадена од КЗСО — Скопје на име Мирче Љубе Мицевски, с. Бардовци, Скопје. (620)
- Здравствена легитимација на име Љубе Ѓортевски, Г. Петров. (621)
- Здравствена легитимација бр. 6683, издадена од КЗСО — Филијала — Струга на име Шебрит Адилџи, с. Франгово, Струга. (622)
- Здравствена легитимација бр. 13459, издадена од КЗСО — Филијала — Струга на име Ѓорица Костеска, с. Драслајца, Струга. (623)
- Здравствена легитимација бр. 8983, издадена од КЗСО — Штип на име Магда Јордан Анчева, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 19, Штип. (624)
- Здравствена легитимација бр. 400, издадена од КЗСО — Штип на име Тодор М. Дачев, ул. „Вера Циривири“ бр. 2, Штип. (625)
- Здравствена легитимација издадена од КЗСО — Берово на име Атанас Поповски, Берово. (626)
- Здравствена легитимација бр. 22997, издадена од КЗСО — Испостава — Кратово на име Мичко Стојчевски, с. Вакув, Кратово. (627)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драгица Јанчевска, Скопје. (628)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Качаник на име Виља Ваит, Скопје. (629)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Владо С. Кралев, Скопје. (630)
- Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Благоуна и Драги Цветковски, н. Драчево, Скопје. (631)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Грозда Арсова, Скопје. (632)

- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитрија Крстевски, Скопје. (633)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Изаир С. Зибери, Скопје. (634)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Станоје Недељковиќ, Скопје. (635)
- Здравствена легитимација бр. 252136, издадена од ЗСО — Скопје на име Лена Д. Милошевска, Скопје. (636)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стефанка Ордева, Скопје. (637)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Гоше Пиштолов, Скопје. (638)
- Здравствена легитимација бр. 204478, издадена од ЗСО — Скопје на име Надица Урошевиќ, Скопје. (639)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стефанка Божиновска, Скопје. (640)
- Пасош бр. 873474, издаден од СВР — Скопје на име Рефик Н. Осман, Скопје. (641)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Кочо Стојковски, Скопје. (642)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Крстевски, Скопје. (643)
- Здравствена легитимација бр. 75025 на име Драги Ивановски, Скопје. (644)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милка Долгоска, Скопје. (645)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Трајко Атанасов, Скопје. (646)
- Работна книшка бр. 9057, издадена од Собранието на општина — Куманово на име Абдуламит Бејзат Саити, с. Романовци, Куманово. (647)
- Воена книшка на име Стефан Блаже Лазовски, с. Демир Капија, Неготино. (648)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Емрула Керим, ул. „Караџова“ бр. 59, Битола. (649)
- Здравствена легитимација на име Трендафил Котевски, ул. „Бихач“ бр. 16, Битола. (650)
- Работна книшка бр. 38335/13203 на име Живка Велјанова, ул. „Коста Абрашевиќ“ бр. 26, Битола. (651)
- Работна книшка бр. 417616, издадена од Битола на име Калина Андоновска, ул. „Преспa“ бр. 143, Битола. (652)
- Работна книшка рег. бр. 594, серија бр. 398053, издадена од Прилеп на име Борис Јанкулоски, ул. „Моша Пијаде“ бр. 3, Прилеп. (653)
- Здравствена легитимација на име Томе Каџибанов ул. „Костурска“ бр. 37, Титов Велес. (654)
- Здравствена легитимација на име Малинка Костадинова, с. Теово, Т. Велес. (655)
- Здравствена легитимација бр. 57506, издадена од ЗСО — Гостивар на име Слободан Секуловски, с. Куново, Гостивар. (656)
- Здравствена легитимација бр. 15830, издадена од ЗСО — Гостивар на име Илмије Селими, с. Лаковица, Гостивар. (657)
- Здравствена легитимација на име Мемиша Шакири, ул. „Б. Тоска“, Тетово. (658)
- Диплома за завршено текстилно училиште — конфекциски смер на име Веби Керимов Амети, с. Д. Палчиште, Тетово. (659)
- Здравствена легитимација бр. 22848, издадена од КЗСО — Штип на име Ленче Димитрова Трендафилова, Штип. (660)
- Здравствена легитимација бр. 25625, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Славчо Ефтимов Стоиминев, ул. „Јане Сандански“ бр. 59, Кочани. (661)
- Воена книшка на име Владо Јанков Ташев, с. Драгово, Штип. (662)
- Здравствена легитимација бр. 1812, издадена од ЗСО — Св. Николе на име Велин Сандев Митев, с. Каратманово, Св. Николе. (663)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „Стиф Наумов“ на име Пецо Јашевски, ул. „Кленовец“ бр. 93, Битола. (664)
- Здравствена легитимација на име Кирил Нечов, ул. „Хр. Карпош“ бр. 26, Битола. (665)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 7357 на име Спасе Р. Бучуковски, с. Буково, Битола. (666)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Вангел Р. Бучуковски, с. Буково, Битола. (667)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Живко Сурлески, ул. „Стеван Базерко“ бр. 7, Прилеп. (668)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нада Д. Крстеска, ул. „Вера Циривири“, Прилеп. (669)
- Диплома за завршено текстилно техничко училиште, издадена од Штип на име Ристо Дамески, ул. „Илка Присаѓанка“ бр. 29, Прилеп. (670)
- Здравствена легитимација бр. 1940, издадена од ЗСО — Гостивар на име Ветка Горги Митевска, с. Конопница, Кр. Паланка. (671)
- Ученичка книшка за VI одделение, издадена од Основното училиште во с. Псача на име Трајка Миронова Петковска, с. Псача, Кр. Паланка. (672)
- Дозвола за носење на оружје бр. 219, издадена од СВР — Неготино на име Светозар Рангел Златковиќ, с. Пепелиште, Неготино. (673)
- Здравствена легитимација бр. 24125, издадена од ЗСО — Т. Велес на име Магдалена Аврамова, ул. „Благој Горев“ бр. 20, Т. Велес. (674)
- Здравствена легитимација бр. 32879, издадена од ЗСО — Кавадарци на име Јован Тодоров Николов, ул. „Првомајска“ бр. 4, Кавадарци. (675)
- Здравствена легитимација бр. 34124, издадена од КЗСО — Штип на име Мара Маркова Наумова, ул. „Христијан Карпош“, Кочани. (676)
- Здравствена легитимација бр. 6951, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Марија Ангелова, ул. „Генерал Темпо“ бр. 7, Кочани. (677)
- Здравствена легитимација бр. 28637, издадена од КЗСО — Филијала — Кочани на име Казим Исмаилов Јусрефов, ул. „Шатровиќ“, Кочани. (678)
- Здравствена легитимација на име Спасена Ј. Димитриеска, с. Непроштено, Тетово. (679)
- Земјоделска здравствена легитимација бр. 9622 на име Хајрије Вељуљи, ул. „Кумановска“ бр. 21, Тетово. (680)
- Ученичка книшка за VIII одделение на име Станко Петрушев, с. Горни Подлог, Кочани. (681)
- Здравствена легитимација бр. 10999, издадена од КЗСО — Прилеп на име Виолета Стојче Вурмеска, с. Вучин, Крушево. (682)
- Здравствена легитимација бр. 11 на име Јоргу Горчески, ул. „Пано Вербал“ бр. 4, Крушево. (683)
- Оружен лист бр. 12, издаден од СВР — Битола на име Ракип Реџепов Амедовски, с. Житоше, Крушево. (684)

Огласот објавен во број 6 „Службен весник на СРМ“ од 11. III. 1966 година за загубена службена потврда за очни болести број 17016 на Бошковски Душко, Скопје, се поништува, бидејќи документот е пронајден. (5917)

КОНКУРСИ

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ГИМНАЗИЈАТА
„БРАКА МИЛАДИНОВИ“,
населба Драчево

распишува

К О Н К У Р С

за наставник по физкултура

У с л о в и:

Да има висока или виша стручна спрема.
Молбите со останатите документи за конкурсот ќе се примаат 15 дена по неговото објавување. (510)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА
НА ЦЕНТАРОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИ-
ЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА,
СКОПЈЕ (БАРАКИ ДО ПОДВОЗНИКОТ)

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

1. Раководител на одделението за селекција и тестирање,

2. Раководител на одделението за општи и сметководни работи,

3. Педагог,

4. Социјален работник.

Услови:

Под 1 — Филозофски факултет — група психологија со три години работно искуство;

Под 2 — Виша стручна спрема — економско-комерцијален смер со 5 години работно искуство;

Под 3 — Филозофски факултет — педагошка група со 3 години работно искуство;

Под 4 — Виша школа за социјални работници со 3 години работно искуство.

Денот на стапување на работа по договор.

Личен доход според основите и мерилата утврдени со Правилникот за распределба на лични доходи на работниците на Центарот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето, а доколку работното место не се пополни, конкурсот останува отворен до неговото пополнување. (508)

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА
НА НАРОДНИОТ ТЕАТАР
КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за прием на АРТИСТКИ и АРТИСТИ во сезоната
1966/1967 година

Право да конкурираат имаат лицата што завршиле висока, виша или средна театарска школа, како и други лица што се занимавале со театарска дејност или имаат желба за таа работа.

УСЛОВИ ЗА ПРИЕМ:

1. Приемот се врши со аудиција.

2. Лицата што се во работен однос треба да достават потврда од установата каде што работат дека имаат право да учествуваат на конкурсот.

3. Кандидатите за прием за артисти треба да достават и потврда дека ја регулирале воената обврска.

Молби со опширна биографија да се доставуваат до Народниот театар — Куманово.

Конкурсот трае до 31 август 1966 година.

За поблиски информации заинтересираните можат да се обраќаат до Народниот театар — Куманово, или на телефон број 50-263. (507)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА КЛИНИКАТА ЗА
НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ПРИ МЕДИ-
ЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. Лекар на специјализација по предметот неурологија и психијатрија.

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Правилникот за специјализација на здравствените службеници од прва група.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Молбите заедно со потребните документи се доставуваат до Управата на Клиниката за нервни и душевни болести во Скопје. (539)

СОДРЖИНА

| | Страна |
|--|--------|
| 44. Указ за прогласување на Законот за начелата на организацијата на општинските органи на управата — — — — | 129 |
| Закон за начелата на организацијата на општинските органи на управата — — | 129 |
| 45. Указ за прогласување на Законот на организацијата и надлежноста на органите на инспекцијата на трудот — — — — | 130 |
| Закон за организацијата и надлежноста на органите на инспекцијата на трудот — | 130 |
| 46. Указ за прогласување на Законот за определување органи што ќе вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај — — — — | 132 |
| Закон за определување органи што ќе вршат одделни работи од областа на железничкиот сообраќај — — — — | 132 |
| 47. Указ за прогласување на Законот за организацијата и работењето на органите на инспекцијата во поштенско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај — — — — | 133 |
| Закон за организацијата и работењето на органите на инспекцијата во поштенско-телеграфскиот и телефонскиот сообраќај | 133 |
| 48. Указ за прогласување на Законот за евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните — — — — | 134 |
| Закон за евиденцијата на престојувалиштето на граѓаните — — — — | 134 |
| 49. Указ за прогласување на Законот за стопанисување и управување со станбените згради во општествена сопственост — | 135 |
| Закон за стопанисување и управување со станбените згради во општествена сопственост | 135 |
| 50. Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 62.020.000 динари — — — — | 138 |
| 51. Одлука за задолжување на Социјалистичка Република Македонија со износ од 46.346.000 динари — — — — | 138 |
| 52. Одлука за избор на судии-поротници на Врховниот суд на Македонија — — — | 138 |
| 53. Одлука за потврдување на Статутот на Републичкиот фонд за патишта — — — | 139 |